

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША



**2013
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК Бр.14**

Среда 25 Декември 2013 Ростуше

Бр. 14

Год. XVIII

156.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за јавно здравје на населението од локално значење за подрачјето на Општина Маврово и Ростуша

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за јавно здравје на населението од локално значење за подрачјето на Општина Маврово и Ростуша, број 07-472/3 што Советот на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/1 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 9 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на општината на седницата одржана на ден 20.12.2013 година разгледувајќи ја Годишната програма за јавно здравје на населението од локално значење на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуша ја усвои Годишната програма за јавно здравје на населението од локално значење на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша, а во соработка со Јавна здравствена установа „Центар за јавно здравје“- Тетово.
- II. Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, архивата на општината и Јавна здравствена установа „Центар за јавно здравје“- Тетово.
- III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“.

Број 07-472/3
20.12.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

157.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 142 и КП бр. 141 КО Лазарополе), број 07-472/4 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/2 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с. Лазарополе

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон **дополна – проширување** на урбаниот опфат на на дел од Урбанистичкиот план за с.Лазарополе, Кон оваа измена се пристапува кон **дополна – проширување** по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Дополна – проширување се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с.Лазарополе, заради утврдување на правен

статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11).

Член 2

Одлуката се донесува заради проширување на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план, каде што според сегашната намена на просторот не е дел од урбаниот опфат на планот за с.Лазарополе, а со одлуката се врши проширување на урбаниот опфат на просторот со зона живеалиште (ЖГ) со намена А1 .

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на земјиштето на КП. бр. 142 и КП бр. 141 КО Лазарополе.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-472/4 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

158.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 86 КО Лазарополе), број 07-472/5 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/3 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правиникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко

планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на својата седница одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с. Лазарополе

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон дополна на Урбанистичкиот план за с. Лазарополе.

Кон оваа кон дополна се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Дополната се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с. Лазарополе, заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12).

Член 2

Одлуката се донесува заради проширување на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план, каде што според сегашната состојба, делот од парцелата на која е изграден објектот, се наоѓа надвор од урбаниот опфат на важечкиот план, а со одлуката се врши проширување на просторот со на Урбаниот опфат на планот за с.Лазарополе, во зона живеалиште (ЖГ) со намена А1 .

Член 3

Со оваа одлука се врши проширување на дел од на КП. бр. 86 КО Лазарополе.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-472/5 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

159.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 2046/2 КО Маврово), број 07-472/6 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/4 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с. Маврово

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон **измена** на дел од Урбанистичкиот план за с.Маврово.

Кон оваа кон **измена** и се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с. Маврово, заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12).

Член 2

Одлуката се донесува заради менување на просторот за Урбанистичкиот план, каде што според сегашната намена на просторот предвиден е парконг простор, а со одлуката се врши пренамена на просторот во зона мали комерцијални и деловни единици (ДП), со намена Б4.

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на земјиштето на **КП. бр. 2046/2 КО Маврово**.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот,

а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-472/6 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

160.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа / „Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша / „Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврови Анови

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврови Анови (КП бр. 256/1 КО Ниќифорово), број 07-472/7 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/5 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на својата оседница одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с. Маврови Анови.

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон **измена** на дел од Урбанистичкиот план за с.Маврови Анови.

Кон оваа кон **измена** и се пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с.Маврови Анови., заради

утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12).

Член 2

Одлуката се донесува заради менување на просторот за Урбанистичкиот план, каде што според сегашната намена на просторот предвиден е заштитно зеленило, а со одлуката се врши пренамена на просторот во зона живеалиште со градина со намена (А1).

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на земјиштето на **КП. бр. 256/1 КО Никифорово.**

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-472/7 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

161.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 1461/2 КО Маврово), број 07-472/8 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/6 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 7 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 2 алинеа 4 од Правиникот за стандардите за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 20.12.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичкиот план за с. Маврово

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон **дополна** на Урбанистичкиот план за с. Маврово.

Кон оваа кон **дополна се** пристапува по иницијатива на Општината Маврово и Ростуша.

Дополната се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација за с. Маврово, заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12).

Член 2

Одлуката се донесува заради проширување на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план, каде што според сегашната состојба, делот од парцелата на која е изграден објектот, се наоѓа надвор од урбаниот опфат на важечкиот план, а со одлуката се врши проширување на просторот со на Урбаниот опфат на планот за с.Маврово, во зона живеалиште (ЖГ) со намена А1 .

Член 3

Со оваа Одлука се врши проширување на дел од на КП. бр. 1461/2 КО Маврово.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуша.

Број 07-472/8 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

162.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година, број 01-472/9 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/7 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

163.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година, број 07-472/10 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/8 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 Од Законот за локална самоуправа /„Службен весник на РМ“ 5/2002/, а во согласност со член 53 од Законот за буџетите /„Сл.Весник на РМ бр.79/93, 3/94, 71/96, 15/99, 85/99, 46/2000, 11/2001, 35/2001, и 93/2001“/, и член 23, став 5 од законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Како и врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша/ Сл.Гласник 06/2008 со пречистен текст, и член 149, став 2, од Деловникот за работа на Советот.

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

За усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуша го усвои буџетот за 2014 година проектиран на следниот начин:

1. Приходи:

- Основен буџет 69.754.500,00 денари
- Буџет на блок дотации .. 73.147.000,00 денари.
- Приходи од кредити..... 14.700.000,00 денари
- Самофинансирачки.....00 денари
- Буџет донации.....1.500.000,00 денари
- Вкупен износ од ... 159.101.500,00 денари.

2. Расходи распоредени во подпрограми:

Совет на општина; градоначалник; месна самоуправа; општинска администрација; урбанистичко планирање; поддршка на локален економски развој; поттикнување на развој на туризмот; јавно осветлување; одржување и заштита на локални патишта; изградба и реконструкција на локални патишта; изградба на систем за водоснабдување; изградба на системи за одведување на отпадни води; културни манифестации и творештво; спорт и рекреација; основно образование; заштита на животната средина; унапредување на здравствената заштита.

Член 2

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделни програми и подпрограми ќе ги извршува градоначалникот на општината.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша”.

Број 07-472/10 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

164.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година, број 07-472/11 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/9 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004 и 22/07) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша / „Службен Гласник на Општината" број 06/2008-пречистен текст, Советот на Општината Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година

Член 1

Буџетот на Општината Маврово и Ростуша за 2014 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на донации; Буџет на блок дотации и Приходи од кредити.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски. За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината. Доколку во текот на извршувањето на буџетот Градоначалникот на општината отцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрени средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи

значително отстапуваат од планот предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува советот на општината. Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од советот на општината, кои неможат да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година, како и одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџетот не може да се зголемат со Одлука за прераспределба повеќе од 10%. По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на буџетот со кој се : зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства за одредени капитални програми.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно нето платите се утврдуваат согласно политиките за утврдување, пресметка и исплата на платите на вработените на државната управа.

-избраните и именуваните лица нето појдовната основа за 1 коефициент изнесува просечно исплатената месечна нето плата во Републиката за претходната година.

- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 73,80 денари.

Член 10

Платите на вработените во локалните јавни установи ќе се зголемуваат за онолку

процент за кој ќе биде дадено одобрение со одлука на Влада или со друг подзаконски или законски акт донесен во текот на 2014 година.

Член 11

Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 40 % од просечната месечна нето плата во републиката исплатена за претходната година .

Член 12

На претседателот на советот на Општина Маврово и Ростуша за раководење и организирање на работата на советот, месечниот надоместок од член 9, став 4 се зголемува за 30 %.

Член 13

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.

Член 14

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница.

Член 15

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува доколку членот на советот не присуствива на ниту една седница на советот во тековниот месец.

Член 16

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува доколку советот во тековниот месец не одржи седница.

Член 17

Исплатата на плати во локалните јавни установи ја контролира и одобрува Министерството за финансии на Република Македонија.

Општината е должна два дена пред исплатата на плати до надлежното Министерство и Министерството за финансии да достави барање за одобрување на средства за плати, кон кои ќе ги приложат обрасците ПДД_МП и МП-1, копие од рекапитулација за пресметани плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, плата, како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата и образец 6.

Член 18

Надоместокот за регрес за годишен одмор за 2014 година ќе се исплати во висина од 60% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата, Доколку тоа е дозволено со Законот за извршување на Буџетот на Р.М. за 2013 година.

Член 19

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање изнесува 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Доколку на вработените и на лицата кои се упатени на службено патување им се обезбеди ноќевање и исхрана им следува 20% од утврдениот износ од дневницата утврдена во став 1 од овој член.

Надоместокот за патни и дневни трошоци за службени патувања во странство на вработените во администрацијата на општината им се исплатува според правата утврдени за државните службеници на централната власт.

На членовите на советот им се исплатуваат надоместоци за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според правата утврдени за државните службеници во општината.

Член 20

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатива помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со соодветен документ за идентификација (лична карта или пасош).

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната, односно во наредната година.

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Во случај на заминување на работник од општинската администрација и локалните јавни установи во пензија му се исплатува двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на

просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата.

Член 21

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на буџетските корисници се извршуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите во поделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавките на стоки, работи и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка при што расходите треба да бидат искажани по класификацијата на соодветниот расход.

Набавката на стоки, работи и вршење на услуги се извршува со фактура во висина од 500 евра во денарка противвредност без ДДВ. Секоја наредна набавка од ист вид на стока, работа или вршење на услуга во текот на целата буџетска година да се врши согласно одредбите на Законот за јавна набавка и тоа: до 5000 евра во денарска противвредност без ДДВ, постапката да биде јавна со објавување на јавен оглас не ВЕБ страната на Бирото за јавни набавки за набавки а повеќе од 5000 да се примени соодветна постапка за јавна набавка согласно одредбите на Законот за јавни набавки (отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со предходно објавен оглас и др), а притоа да се има предвид дека не е дозволено цепкање на ист вид на набавка со цел да се избегне соодветна постапка.

Член 22

Градоначаникот на општината со поединечен акт Решение може да доделува финансиски средства на име донација и спонзорство или парична помош во максимален износ од 10.000,00 денари, а секое одобрување во поголем износ од максимумот да биде проследено на соодветна Комисија на Советот, која ќе заврши со донесување на Одлука на Советот Општината. Освен за Решенијата со кои се исплатува отпремнина во случај на смрт на член на потесно семејство, вработен и при заминување во пензија на вработен.

Член 23

Во буџетот на општината се планирани средства за резервите (буџетска резерва /постојана и тековна/ за финансирање на непланирани или помалку планирани расходи во висина од 960.180,00 денари што е над 1% од основниот буџет.

За користење на средствата од резервите утврдени во став 1 на овој член одлучува Советот на општината.

По исклучок на ставот 2 од овој член за користење на резервите до износ најмногу до 50.000,00 денари одлучува градоначалникот на општината.

За искористените средства градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користење на средствата од резервите.

Член 24

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поделни програми и подпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

Член 25

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и пополнуваат испразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување, по предходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Член 26

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема тогаш се враќаат на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно односно на повеќе уплатени т.е. наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случај каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 27

Одредени права и надоместоци кои се однесуваат за вработените на општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша, а не се опфатени со оваа одлука соодветно се применуваат правата и надоместоците утврдени за државните службеници од централната власт.

Член 28

Буџетот на Општина Маврово и Ростуша се извршува од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.

Член 29

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша а ќе се применува од 01.01.2014 година.

Број 07-472/11
20.12.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

165.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од населените места на општината

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од населените места на општината, број 07-472/12 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/10 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 23, став 2 од Законот за угостителска дејност /„Сл.Весник на РМ бр. 62/2004/, а во согласност со член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината

Член 1

Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуша го продолжува работното време за **еден** час на сите угостителски објекти на територијата на Општината кое работно време е регулирано во член 23, став 1 од законот за угостителска дејност на Р.Македонија.

Член 2

Продолжувањето на работното време ќе трае за време на зимската сезона, односно за време на зимските одмори и тоа сметано од **23.12.2013** година па се до **28.02.2014** година.

Член 3

Примерок од оваа одлука да се достави до Полициска станица-Ростуша, Полициска станица - Маврови Анови и пигранична полиција - Жировница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша”.

Број 07-472/12 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили, с.р.

166.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на Иван Илиевски за изработка и печатење на туристичка морфологија

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за спонзорство на Иван Илиевски за изработка и печатење на туристичка морфологија, број 07-472/13 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/11 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства за спонзорство на Иван Илиевски за изработка и печатење на туристичка монографија.

Член 1

Се одобрува финансиски средства во износ од 30.000,00 денари за изработка и печатење на туристичка монографија „Убавините на Река-Туристичка монографија“ изработена од М-р, Иван Илиевски - Скопје.

Член 2

Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука се одобрени врз основа на поднесено барање бр.08-36/1 од 19.12.2013 година, а ќе бидат исплатени како спонзорство на општината за изработка и печатење на монографијата.

Средствата ќе се исплатат на трансакциска сметка 300007012274081 Комерцијална банка АД Скопје, од Буџетот на општината за 2014 година.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша" а ќе влезе во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Број 07-472/13 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
 Неџат Исмаили, с.р

167.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината, број 07-472/14 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 20.12.2013 година.

Број 08-477/12 Општина Маврово и Ростуша
23.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеџи, с.р

Врз основа на член 23, став 2 од Законот за угостителска дејност /„Сл.Весник на РМ бр. 62/2004/, а во согласност со член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината

Член 1

Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуша го продолжува работното време за еден час на сите угостителски објекти на територијата на Општината кое работно време е регулирано во член 23, став 1 од законот за угостителска дејност на Р.Македонија.

Член 2

Продолжувањето на работното време ќе трае за време на зимската сезона, односно за време на зимските одмори и тоа сметано од **23.12.2013** година па се до **28.02.2014** година.

Член 3

Примерок од оваа одлука да се достави до Полициска станица-Ростуша, Полициска станица - Маврови Анови и пигранична полиција - Жировница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша".

Број 07-472/14 Совет на Општина Маврово
20.12.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
 Неџат Исмаили, с.р

168.

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоците на службени патувања и селидби во странство кои на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци /„Сл.Весник на РМ“ број 50/2000, 74/2002, 110/2008, 82/2010 и 12/2012, "/, а во согласност со член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ бр.05/2002/ и член 2 став 2 од Одлуката за службени патувања во странство, број 07-218/11 од 21.05.2007 донесена од страна на Советот на Општина Маврово и Ростуша, Градоначалникот на Општината, на ден 04.12.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За службено патување во странство

1. На државниот службеник Елвира Ејупи, вработена во општинската администраниција на Општина Маврово и Ростуша, и е одобрено службено патување во Корча, Република Албанија
2. Службеното патување ќе трае 3 /три/ дена сметано од 05.12.2013 година до 07.12.2013 година.

3. За службеното патување во странство на вработената во општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша, наведено во точка 1 на ова Решение, Општината Маврово и Ростуша има обезбедено парични средства во Буџетот на Општината за 2013 година.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Образложение

Службеното патување на вработената во општинската администрација на Општина Маврово и Ростуша е за учество на студиска посета на регионот Корча и Поградец во рамките на ИПА Проектот за прекугранична соработка - Подобрување на бизнис соработката во прекуграничниот регион со Република Албанија.

На основа на горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од приемот до надлежното министерство.

Решението е доставено до:

- архивата на општината
- Одд.за финансиски прашања

Број 08-435/2 Општина Маврово и Ростуша
04.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

169.

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 22, став 3 и член 23 од Законот за работни односи /„Сл.Весник на РМ“ број 62/05,106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 и 170/13/, член 23 од Законот за јавни претпријатија, по спроведената постапка по отворениот Јавен конкурс за директор на ЈПКД „МАВРОВО“ Маврови Анови, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, на ден 11.12.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

За заснивање на работен однос на определено работно време

1. Со ова Решение лицето ВАСЕ ЃОРЃЕСКИ, од Маврови Анови заснива работен однос на определено работно време, од 4 /четири/ години на работно место Директор на ЈПКД „МАВРОВО“

Маврови Анови, Општина Маврово и Ростуша.

2. Решението за заснивање на работен однос на определено работно време, на работно место Директор на ЈПКД „МАВРОВО“ Маврови Анови, Општина Маврово и Ростуша, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе почне да се применува од 11.12.2013 година.

Образложение

Согласно одредбите на член 22, став 3 и член 23 од Законот за работни односи и одредбите на член 50 став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/ Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша отвори Јавен конкурс за директор на ЈПКД „МАВРОВО“ Маврови Анови, Општина Маврово и Ростуша, кој беше објавен во дневниот печат “Нова Македонија” и “Журнал”, како и во Агенцијата за вработување - Гостивар. Огласот согласно законските прописи траеше 5 /пет/ работни дена (21.11.2013 година до 27.11.2013 година). По објавениот јавен оглас со потребната документација која се бараше по огласот беше пријавен единствено само еден кандидат и тоа лицето Васе Ѓорѓески од Маврови Анови, а 2 /два/ кандидати имаа некомплетна документација и понатаму не беа предмет на разгледување. Од горе наведеното е одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша во рок од 8 дена од денот на донесувањето на ова Решение до надлежното министерство.

Решението е доставено до:

1. Архивата на Општината
2. Агенција за вработување - Гостивар
3. Вработениот

Број 08-450/7 Општина Маврово и Ростуша
11.12.2013 год. ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди, с.р.

170.

Врз основа на член 49 од Законот за организација и работа на органите на државната управа /„Службен Весник на РМ“ број 58/2000/, а во врска со 50 став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002 и член 29 и 30 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетките корисници /“Службен Весник на РМ“ број 28/2003, 62/2006, 8/2009/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша на ден 13.12.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За формирање на Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2013 година во Општина Маврово и Ростуша

1. Се формира Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2013 година на Општина Маврово и Ростуша, во состав:

Претседател:

1. Осман Сејдиу, вработен во Општина Маврово и Ростуша

Членови:

1. Шенуп Имери, вработен во Општина Маврово и Ростуша
2. Илбер Имероски, вработен во Општина Маврово и Ростуша

На Комисијата за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2013 година во Општина Маврово и Ростуша, ќе и помага Владимир Божиноски, вработен во Општина Маврово и Ростуша.

2. Комисијата да започне со работа веднаш од 21.12.2013 година, а фактичкиот попис на основните средства и усогласувањето на сметководствената со фактичката состојба да го изврши најдоцна до 31.12.2013 година.
3. Комисијата пописот треба да го изврши во согласност со одредбите на глава VIII од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници /„Службен Весник на РМ број 28/2003, 62/2006, 8/2009/.
4. Комисијата е должна до 15.01.2014 година да изготви Извештајот од извршениот попис, со примероци од пописните листи и прилози и да го достави до Градоначалникот на Општината и Одделението за финансиски прашања во Општина Маврово и Ростуша.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Доставено до:

- Архивата на Општината
- Членовите на Комисијата
- Сметководство

Број 08-470/1
13.12.2013 год.
Р о с т у ш а

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

171.

Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша“ бр. 06/2008/, а во согласност со член 63 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ бр.05/2002/. Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша на ден 16.12.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За доделување на еднократна финансиска помош

1. Се доделува еднократна финансиска помош во износ од 10.000,00 денари на ЗУНУНИ ЗУНУН од с.Јанче Општина Маврово и Ростуша, за негова лична егзистенција.
2. Финансиските средства наменети за потребите наведени во став еден од решението ќе бидат исплатени од Буџетот на Маврово и Ростуша за 2013 година, а ќе се исплатат на трансакциона сметка _____ банка.
3. Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Образложение

Зунуни Зунун од с.Јанче на ден 16.12.2013 година поднесе писмено барање до Општина Маврово и Ростуша заведено под бр.УПП. 08-35/1, за одобрување на финансиска помош за подмирување на трошоци за негова лична егзистенција.

Врз основа на поднесеното барање а имајќи ја во предвид и социјалната и материјалната положба на подносителот на барањето, Градоначалникот го одобри истото и во границите на можностите предвидени во буџетот на општината се произнесе како во диспозитивот на оваа Решение.

ПРАВНА ПОУКА : Незадоволната странка има право да вложи жалба во рок од 15 дена од приемот на оваа Решение до надлежното Министерство за локална самоуправа.

Решението е доставено до:

- Зунуни Зунун
- Архива на општината
- Одделение за финансиски прашања

УПП I бр.08-35/2
16.12.2013 год.
Р о с т у ш а

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

СОДРЖИНА

156. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за јавно здравје на населението од локално значење за подачјето на Општина Маврово и Ростуша.....203
157. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 142 и КП бр. 141 КО Лазарополе).....203
158. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 86 КО Лазарополе)....204
159. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 2046/2 КО Маврово).....205
160. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврови Анови (КП бр. 256/1 КО Никифорово)..... 205
161. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 1461/2 КО Маврово).....206
162. Заклучок за прогласување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година.....206
163. Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година.....207
164. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 Година.....208
165. Одлука за времено регулирање на режимот на сообраќајот во дел од населените места на општината.....211
166. Одлука за одобрување на финансиски средства за спонзорство на Иван Илиевски за изработка и печатење на туристичка морфологија.....211
167. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на територијата на општината.....212
168. Решение за склучбено патување во странство.....213
169. Решение за заснивање на работен однос на неопределено работно време.....213
170. Решение за формирање на Комисија на за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2013 година во Општина Маврово и Ростуша.....214
- 171.Решение за доделување на еднократна финансиска помош.....214

Додаток:
Буџет на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година.....215-262

